

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

СТАНДАРД НА ЗАНИМАЊЕ

ГИПСЕР-МОНТЕР



Скопје, 2014 година

1. Име и код на стандардот на занимање

Гипсер-монтер

2. Ниво на сложеност

(II) Сложена работа

3. Стручни компетенции

Кандидатот:

1. Планира и организира сопствена работа
2. Правилно подготвува простор, материјал, алат и машини за работа
3. Обработува плочи и профили
4. Монтира спуштени тавани
5. Монтира сувомонтажни ѕидови
6. Изведува облоги
7. Обработува споеви
8. Врши завршна обработка на површините
9. Комуницира со соработниците
10. Применува стандарди на квалитет и оптимизира сопствен труд и ресурси
11. Применува мерки за заштита при работа и заштита на околина
12. Ја користи современа информациско – комуникациска технологија

4. Опис на стандардот на занимањето

Подрачје на работа	Клучни работи	Вештини и знаења
Анализа, планирање и организирање на работата	Ја организира својата и работата на групата	<ul style="list-style-type: none"> • Ги толкува информациите (прегледи, упатства за работа) • ги утврдува техничките и технолошките барања • ја организира својата работа • ги знае основните правила за организација на работата и на претпријатието • ја познава организацијата на градилиштето • ја познава улогата на сувата градба и нејзините карактеристики
Подготовка на работата и на работното место	Го подготвува работното место	<ul style="list-style-type: none"> • Бира соодветен алат и прибор за безбедна работа • ги утврдува транспортните рути и утврдува други карактеристики на работниот простор • го организира и го изведува хоризонталниот и вертикалниот транспорт на материјалите • поставува едноставни работни и заштитни скелиња • ги познава градежните материјали • ги познава видовите и основните карактеристики за сувомонтажната градба • ја познава компатибилноста на градежните материјали • ја познава употребата и заштитата на материјалите за сува градба • ја знае улогата, положбата во објектот и начинот на изведување на одделен градежен елемент • ги знае техниките и правилата за мерење • ги знае основите на пресметувањето
Оперативни работи	Обработува плочи	<ul style="list-style-type: none"> • Обележува и сече плочи • рамни и засекува ивици кај плочите • прави отвори во плочите • ги прицврстува плочите со шrafoви • знае да мери и обележува

Подрачје на работа	Клучни работи	Вештини и знаења
		<ul style="list-style-type: none"> • ги познава различните видови на плочи • го знае редоследот на обработка на плочите • знае кои шрафови и на кое растојание да употреби
	Обработува профили	<ul style="list-style-type: none"> • Мери и обележува профили • сече профили • штанца профили • нивелира и израмнува профили • поставува профили во потребна позиција • користи соодветни спојки за врски меѓу профилите • знае да мери и обележува • знае да сече профили • ги познава различните видови профили • го познава монтажниот прибор за врски меѓу профилите
	Монтира спуштени тавани	<ul style="list-style-type: none"> • Монтира елементи за прицврстување на таванските облоги и спуштениот таван за носивата меѓукатна конструкција или кровна конструкција • монтира метална или дрвена подконструкција за спуштен таван • нивелира подконструкција за спуштен таван • поставува топлотна изолација и парна брана • монтира облога од соодветен вид на плочи • знае да го прицврсти спуштениот таван во меѓукатната конструкција • знае кои профили ја формираат потребната подконструкција • ги познава помошните елементи за спојување и нивната употреба • знае да ги прицврсти плочите во соодветен правец

Подрачје на работа	Клучни работи	Вештини и знаења
	Монтира сувомонтажни сидови	<ul style="list-style-type: none"> • Ја обележува местоположбата на сидот • поставува соодветна метална подконструкција и истата ја прицврстува • го обложува сидот со соодветна облога • поставува соодветна топлотна и звучна изолација • знае да мери и обележува • ги знае правилата за поставување на профилите • ги познава правилата за обработка и прицврстување на плочите • ги знае различните видови на сувомонтажни сидови и соодветната постапка за нивното изведување
	Изведува сидни облоги	<ul style="list-style-type: none"> • Подготвува смеси за лепење на плочите • лепи плочи • монтира подконструкција од соодветни метални профили • вградува термо и звучна изолација • монтира гипсени облоги или облоги од друг материјал • знае кои средства се применуваат за лепење на плочите • знае да ги подготви смесите за лепење • ги познава правилата за поставување на профилите од соодветната подконструкција • знае да порамнува и нивелира • знае правила за обработка и прицврстување на плочите
	Обработува споеви и завршни површини	<ul style="list-style-type: none"> • Подготвува смеса за обработка на споеви според препораките на производителот • ги исполнува споевите со соодветно средство • поставува бандажна лента • монтира заштитни аголни профили

Подрачје на работа	Клучни работи	Вештини и знаења
		<ul style="list-style-type: none"> • изработува соодветни дупки за монтажа на светла, звучници и др. • го отстранува вишокот материјал • разликува челни и фабрички споеви кај плочите и начинот на нивно исполнување • знае како се обработуваат споевите со масивен ѕид, споеви со под или таван • ги познава средствата кои се употребуваат за обработка на споевите и нивните карактеристики • знае да подготвува смеси во соодветни размери • разликува бандажни ленти • знае со кои средства мора да се користи бандажна лента, а кога истата се изостава
Административни работи	Чува потребна документација	<ul style="list-style-type: none"> • Пополнува формулар за извршена работа • знае содржина на формулар за извршена работа
Комерцијални работи	Користи елементи на понудата	<ul style="list-style-type: none"> • Користи градежни норми за работа и градежен материјал • знае градежни норми за работа и градежен материјал
Обезбедување и осигурување на квалитет	Го контролира квалитетот на својата работа	<ul style="list-style-type: none"> • Ги употребува работните средства и материјали во согласност со упатставата од производителот • го проверува квалитетот на материјалот пред вградувањето • ја проверува прецизноста и точноста на измереното како и назнаките пред почетокот на работата • знае кои се условите за складирање на материјалите • знае да израмнува и нивелира • го знае значењето на квалитетно изработениот производ и негова рекламна важност

Подрачје на работа	Клучни работи	Вештини и знаења
Одржување и поправка	Редовно ги одржува средствата за работа	<ul style="list-style-type: none"> • Ги чисти и прегледува работните и заштитните средства • изведува ситни поправки на личниот прибор и работните средства • редовно ги праќа на сервисирање • ги знае основните правила за одржување на машини и уреди • знае да процени кога некој алат треба да се замени
Комуникација	Комуницира со соработници	<ul style="list-style-type: none"> • Ги прима и разбира упатствата за текот на работата • прима и разбира упатства за безбедност при работа • употребува стручна терминологија • постапува согласно деловниот бонтон • ја познава усната комуникација • ја познава стручната терминологија • го познава деловниот бонтон
Заштита на работата, здравјето и околината	Применува мерки за лична заштита, заштита на работното место и заштита на околината	<ul style="list-style-type: none"> • Се придржува до правилникот за заштита при работа • употребува лични заштитни средства за заштита при работа • почитува колективни заштитни мерки • ги почитува правилата за движење на градилишта • го сортира и соодветно го одложува градежниот шут • свесен е за значењето на рационалното користење на природните материјали и енергија од аспект на заштита на околината • ги познава колективните заштитни мерки • знае кои средства за лична заштита треба да ги користи при одредена работа • ги знае можните повреди поради несоодветно користење на алатот и машините

5. Датум, носител и состав на работната група за изработка на стандардот на занимање

5.1. Датум на изработка: 2012

5.2. Институција-носител на изработката: Центар за стручно образование и обука - Скопје

5.3. Состав на работната група:

1. Бранко Алексовски, дипл. зем. инж., раководител, Центар за стручно образование и обука - Скопје
2. Благоја Златевски, „Кнауф дооел Скопје” – Скопје
3. Блажен Зотовски, „Кнауф дооел Скопје” – Скопје
4. Ѓоко Василев, ЈУБ д.о.о.е.л - Скопје
5. Урим Мејзини, дипл. град. инж., СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје
6. Соња Стефановска, дипл. град. инж., СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје
7. Жанета Димитриевска, дипл. град. инж., СГГУГС „Здравко Цветковски” – Скопје
8. **Координатор**, Бранко Алексовски, дипл. зем. инж., Центар за стручно образование и обука - Скопје
9. **Координатор:** м-р Барбара Велков Розман, ЦПИ Љубљана

6. Надлежна институција за донесување на Стандардот на занимање

Стандардот на занимање **Гипсер-монтер** го донесе Министерството за труд и социјална политика со решение бр. 08-422/2 од 16.01.2015 година.